

Од први октомври може да се очекува дека ќе се намалат трошоците при работењето на фирмите. Тоа во превод би значело и зголемување на увозот, потоа поголем обрт на работење на компаниите, а и поголема конкуренција.

Ова намалување позитивно ќе влијае и врз крајните потрошувачи преку пониски цени, а непосредно ќе влијае и врз намалувањето на сивата економија, бидејќи тоа ќе биде дополнителен стимул за компаниите да го намалат увозот на црно.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

Таа беше воведена пред четири години, а најмногу негативни последици трпеа малите увозници, бидејќи со овој чекор на Царинската управа на Македонија драстично им се зголемија трошоците за работа. Со престанување на важноста на одлуката за наплата на 100



МОЖНОСТ ЗА ПОГОЛЕМО ДИНАМИЗИРАЊЕ НА СТОПАНСКАТА СОРАБОТКА СО СТРАНСТВО



НАМАЛЕНИТЕ ДАВАЧКИ ЗНАЧИТЕЛНО ЌЕ ГИ ПОЕВТИНАТ ЦАРИНСКИТЕ ТРОШОЦИ НА МАЛИТЕ ФИРМИ ИЗВОЗНИЦИ



НЕМА ВЕЌЕ 19 ЕВРА ЗА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

Од 1 октомври годинава македонските фирми повеќе нема да ја плаќаат давачката од 19 евра по царинска декларација. Укинувањето на давачката е дел од препораките на Европската унија. Според Царината, со укинувањето на оваа давачка, Буџетот на државата ќе се олесни за 350 милиони денари, средства кои би требало да се дополнат преку поефикасно работење на оваа служба.

Укинувањето на давачката е втора мерка од овој тип, по укинувањето на стотите евра кои увозниците ги плаќаа заради распределба на царинските квоти, што почна да се применува од 1 јули годинава.

евра за распределба на царинските квоти, на почетокот на јули стопанството се растовари од 600.000 до 1.000.000 евра, а за толку беше олеснет и Буџетот на државата.

УКИНАТИ БАРИЕРИ

Според Царинската управа, двете мерки - за укинување на 100 евра за распределба на квотите и 19 евра по царинска декларација, се предвидени со нивниот скрининг, усогласен со препораките на Европската унија. Имено, Унијата бара укинување на сите тарифни и нетарифни бариери, во чија насока е и укинувањето на овие давачки, бидејќи

тие ја зголемуваат цената на работењето на фирмите. Според анализите на Царинската служба, укинувањето на дополнителните давачки има повеќекратни позитивни ефекти за стопанството, бидејќи го намалува неопходното време за царинење на стоките, а повлекува и заштеда за компаниите, бидејќи давачките претставуваа дополнителен трошок. За увозниците укинувањето на давачките од 19 евра по царинска декларација и 100 евра за распределба на квотите е вистински начин да се олесни и да се растовари нивното работење. Тие велат дека вистинско олеснување почувствувале со укинувањето на давачката од 100 евра, а тоа веќе се чув-

АМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИТЕ ДАВАЧКИ



НАМАЛЕНИТЕ ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ СЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО ПРЕПОРАКИТЕ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

ствува во нивното работење. Според министерот за финансии, Трајко Славески, еден од приоритетите на новата Влада е да се поедностави царинската постапка и да се модернизираат граничните премини, за побрз и поголем проток на луке, стоки и услуги. За таа цел се подготвуваат и повеќе нови проекти.

"На македонските компании треба да им се поедностават процедурите за увоз и за извоз за да можат фирмите да бидат конкурентни на домашниот и на странскиот пазар", вели министерот Славески.

ЌАР ЗА МАЛИТЕ УВОЗНИЦИ

Укинувањето на износот од 19 евра по декларација, кој се плаќа при увоз претставува големо олеснување за ра-

ботењето на фирмите, бидејќи од први октомври ќе се намалат трошоците при работењето на фирмите. Тоа би значело и зголемување на увозот, потоа поголем обрт на работење на компаниите, а и поголема конкуренција. Ова намалување позитивно ќе влијае и врз крајните потрошувачи преку пониски цени, а непосредно ќе има можност и за намалување на сивата економија, бидејќи тоа ќе биде дополнителен стимул за компаниите да го намалат увозот на црно. Надоместокот за царинската услуга од 100 евра го плаќаа фирмите кои вршат бесцарински увоз од земјите со кои имаме склучено договор за слободна трговија и се наплатуваше по тарифен број. На примената на оваа давачка најмногу негодуваа малите увозници, кои во земјава внесуваа помали количества стока. Оваа дополнителна давачка, воведена пред три ипол години, го оптоваруваше стопанството, поточно мали-

те увозници кои беа принудени да го ограничат увозот на неколку производи, со оглед на тоа дека 100 евра се плаќаа по тарифен број, па повеќе тарифни броја веднаш го зголемуваа трошокот за увоз. Големите увозници ја вметнуваа давачката за поделба на царинските квоти во цените на производите, па таа за нив не претставуваше проблем. Инаку, укинувањето на давачката од 19 евра се однесува на производи за кои се плаќаат прелевмани, па со тоа се опфатени ограничен број артикли, како што се, на пример, дел од производите на добар дел фирми и тие воопшто не ги увезуваат. Поради тоа, неплаќањето на оваа давачка нема да има големо влијание врз нивното работење, за разлика од укинувањето на давачката од 100 евра за распределба на квотите, која значеше големо намалување на трошоците при работењето кај голем број домашни компании.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот